

Во веќе виден стил, со однапред смислено сценарио, и последната седница на законодавниот дом, на која се расправаше за распуштање на Собранието и за одржување предвремени парламентарни избори, не помина без навреди, меѓусебни обвинувања, вулгарности...

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Вжештена собраниска атмосфера која на моменти достигнуваше точка на вриење. Собранискиот спикер неколку пати ја прекинуваше дискусијата, па за среќа ситуацијата во законодавниот дом не ескалираше. Иако се очекуваше дека како последна оваа седница ќе биде свечена, народните и з б р а н и ц и вообичаено ја покажаа својата собраниска (не)култура, и со тоа му кажаа на електоратот со кого всушност ќе си имаат работа во новите кои следуваат. Во македонското Собрание неизоставен дел од пратеничкиот вокабулар беа изразите како: касапана, кукавица, предавници итн.

Цитатите ги пренесуваме во оригинал.

"Премиерот сега нема храброст да се соочи со нас. Заборави дека во 2006 како мало дете одеше и се закануваше дека нема да излезе на избори ако претседателот на ДИК не биде од опозицијата. Сега, ако е центламен, треба да побара оставка од претседателот на ДИК", Владо

КУКАВИЦА

Бучковски, СДСМ.

"Еден господин кој го велевте дека е вашиот војвода рече дека изборите кои следат ќе бидат касапана за овие наши колеги кои безобзирно сега гласаат како вас, заблудени од тоа дека по секоја цена мора да имаме распуштање на Парламентот... Со Сашо Мијалков, со Гордана Јанкуловска, со Михајло Маневски што ги имате се трио фантастико, синоним за нечесност, за недоверба", Бучковски.

"Дали си ти нормален, свесен ли си што зборуваш, се наспа и дојде тука да провоцираш и да правиш проблеми! Видете како се однесува, направете му



АРСЛАНИ

ски неколку пати со прекрстени раце нешто му порачуваше.

"Не, не нема ништо. Не е страшно! Нема медиуми, на галеријата има само една новинарка, камера и фотоапарат", Георгиевски, реферираше на мобилниот.

"За вас не се важни гласачите, важни се бројачите", Роза Топузова-Каревска, ЛДП за ВМРО-ДПМНЕ.

МАКЕДОНСКА БУТО

"Дали подготвувате пакистански избори, кој ќе биде македонската Беназир Буто?"

Бранете го вие слободно, не е далеку денот кога тој полн како брод од некоја соседна или подалечна земја ќе дава по некое интервју како вашиот војвода Љубчо, а вие ќе се оградувате од него и срам ќе ве фаќа, но македонскиот народ кути, трпи и памти. Македонскиот народ ќе излезе на избори и ќе гласа онака како што треба, не како што го залажувате и замислувате дека ќе биде", Верица Филипова, СДСМ.

"Претендираат дека сте биле реномиран судија, не кажуваат за начинот на кој работи Парламентот, во кој пратениците кои се пред мене само седат и стискаат плаво, зелено, црвено, па наскоро се надевам дека нашите ќе седнат овде пред вас. Правите изборен

фалсификат во каков вие лично учествувавте во претседателските избори на Тито Петковски", Верица Филипова ѝ реплицира на Благородна Дулик, ВМРО-ДПМНЕ.

"Груевски е единствениот политичар кој дојде на власт без ни една политичка, стручна или било каква дебата на медиумите. Бега како кукавица и овде во Парламентот. Само оди кај Јанко да јаде бурек на договорени прашања", Борис Кондарко, СДСМ.

"Две години земате плата по 1.000 евра за да се јавите два пати од две

години за дискусија. Па, на улица не ни знаат дека сте пратеник. Тоа е срамота за вашата партија и за Парламентот. Работа на опозицијата е да ја критикува власта, а не вие тука да плачете", Кондарко ѝ реплицира на Марија Андоновска од ВМРО-ДПМНЕ.

"Почитуван колега Павле Трајанов, штета што Никола Груевски кој е инволвиран во скандалот со ОКТА не сакаше да му дозволи на Собранието да има посебна седница за криминалот во ОКТА, па да ве споменеме и вас во тој

ЧЕГЕВАРА

контекст, како што се говори наоколу. Штета што ова Собрание ќе се распушти и нема да ја формира комисијата за лустрација, исто како за ОКТА. А, вие слободно може да се криете на листата на ВМРО-ДПМНЕ, не како самостојна партија затоа што немате шанса да ве избераат граѓаните", Кондарко.

"Изузетно ја почитувам, у осталом ние доаѓаме од исти крај, таму се раѓаат арслани", Љубисав Иванов Синго ѝ реплицира на Мери Младеновска-Горѓивска.

АЛКОТЕСТ

"Добив СМС порака хитно треба да се јавите во Собранието и да го подигнете материјалот. Некои од колегите и колешките кога се сретнавме овде викаат ова е вонредна состојба да не нападнаа Грците или случајно нешто... Јас реков не дај Боже. Кога го отворам материјалот читам во неколку градови се отвараат универзитетски центри или нови факултети. И прво што реагирав, па нема смисла ако во толку населени места има факултети, па сакав и за моја Псача да карам еден факултет", Тито Петковски, НСДП.

"Јосифовски е избран од Собранието и само Собранието може да го отповика, а не претседателот на Владата. Тој вика само ако премиерот ми каже јас ќе се повлечам. И г. Груевски и г. Јосифовски нека си се фатат за рака и нека си одат во кафана или дома заедно... Министерот за здравство на секои три месеци ни го предлага истиот закон за здравствено осигурување и здравствена заштита и ни со-

КАСТРО СО КУСИ ПАНТАЛОНИ

општува дека во тие три месеци има револуционерни промени откако пола ќе му го поништи Уставниот суд, а праксата ќе му покаже дека другата половина од тој закон не функционира, тој повторно по три месеци доаѓа со истиот закон. И сите други министри се ставени во истата каша", Никола Поповски, СДСМ.

"Господине Поповски, сè уште не ви е јасно зошто вашиот коалициски партнер бара предвремени избори. Всушност, многу добро сте го разбрале, но нешто не ви одговара, и сами си ги покажавте нозете. Рековте дека министерот за здравство прави реформи, менува закони секој ден и законите се рушат на Уставен суд. Уставниот суд е ваш, тоа се ваши кому-

нисти. Рековте дека претседателот и потпретседателите на Собранието се неспособни да го водат Собранието. Г. Никола Поповски кога ќе ве споредам со г. Бесим Догани, тоа се бог и шеширџија, вие сте шеширџија", Агим Рамадани, ДПА.

"Правите мажи во политиката ако сакаат да соопштат нешто на своите противници од ДУИ, машки застануваат на говорницата и викаат на вас од ДУИ сакам да ви го кажам ова. Ама мислам дека нешто немате храброст да им соопштите на ДУИ во очи, па ме користите како мост, затоа го имате правото и

ТРИО ФАНТАСТИКО

продолжете така, меѓутоа мислам дека покажувате кукавичност иманентен на вашата партија. Вие и вашата партија сте најголемите кукавици. Минатата недела му кажавте на Груевски дека е ист како Путин, сега му кажувате на Никола Поповски од СДСМ дека ист е како Путин. Прво за мене г. Путин не е ни добар, ни лош за тоа знаат сите граѓани.

БУБАШВАБИ

Вие сте во таква тешка политичка конфузија, зошто сте исплашени дека ДУИ може да ве поразат повторно", Поповски му реплицира на Рамадани.

"ДУИ се тие кукавиците и тие што се со просрпската политика и политиката

на Путин, а г. Поповски со вас немаме ништо. Меѓутоа, ние не сме кукавици и затоа излегуваме на избори, ние ќе ги победиме и повторно ние ќе бидеме на таа страна со многу поголем број на пратеници, додека ДУИ ќе биде со еден квантум многу помал, ама тоа што си го бараат тоа ќе си го добијат", Флора

Кадриу, ДПА, му реплицира на Поповски.

"Сто чекори напред-двеста во рикверц. Најверојатно во кампањата ќе одам со слоганот - да живее семејството. Го уапсивте Кирил Тодоровски..., ќе го

праќате да тепа бубашваби во Идризово", Есад Рахиќ, независен.

"Мендух Тачи го почитувам, но тој е предаден од Груевски, јас не викам дека вие сте кукавици, зошто Груевски сега ја прифаќа агендата на оние кои ја растураат Македонија, тие работат за туѓи интереси", Рахиќ ѝ реплицира на Флора Кадриу.

"Не сум директор на АД 'Бутел' да се занимавам со подземни работи, овде и овчари се профилираа во политичари, така да има време ќе се профилирам", Есад Рахиќ на една реплика дека бил добар безбедњак, но дека треба добро

да се профилира како политичар.

"Со еден збор сака да убие три муви", Агим Рамадани за Рахиќ, кој му одговара:

"Ќе покаже времето кои се тројански коњи во Собранието и кој ја продал Македонија... Имате само една мала погрешка, не ме потценувајте не сакам јас со еден удар три муви, јас сум малку поголем... вас ви треба време да прочитате кој е Есад Рахиќ, Мурињо, Чегевара за вас".

"Ајде да се преброиме, кој ќе биде цар, кој шпион", Валентина Божиновска, независен.

"Кукавица беше г. Груевски, кукавица остана. Два дена се движеше низ собраниските ходници и немаше храброст да влезе во салата и да се обрати пред избраните пратеници. Јас однапред се извинувам што во следните неколку дена ќе чуеме дека тој се однесува како Кастро. Но г. Кастро никогаш не настапувал со пишани говори и знаел да одговори на новинарски и политички прашања. Г. Груевски, по сè изгледа, одлучи да биде Кастро, меѓутоа во куси панталони", Радмила Шекеринска, СДСМ.

ТРОЈАНСКИ КОЊИ...

Мнозинството зема обврска да не учествува во дискусија и тоа цело мнозинство – ВМРО ДПМНЕ, ДУИ и ДПА – изјави Љубиша Георгиевски.

*Следеше аплауз.
- Не знам што се овие неартикулирани однесувања – се огласи Георгиевски.*